

Која е тајната на изгледот на Каролина Гочева?

Мегапопуларната пејачка Каролина Гочева, почнувајќи од Кампања 16 2015, па сè до крајот на 2016, ќе биде заштитно лице на линијата за шминка LUXE. Елегантна, префинета и секогаш во полн сјај, не е ни чудо што токму Каролина ќе ги претставува најлукузните премиум производи на AVON.

Каролина: Искрено, немам некои посебни тајни освен секојдневна хидратација на лицето и задолжително темелно чистење навечер преку сапун. Освен за јавни настани, не сум толку љубител на тешка шминка, но признавам дека не излегувам од дома без малку туура, маскара и кармин или сјај за устни. Овдеште навреме сакам и сама да експериментирам со шминката и веќе добивам идеали и од мојот стилски дека добро сум ги совладала некои од тајните и вештините при нанесување „мекај“.

Нашиот најлукузен бренд на производи за шминкање LUXE е обновен со неколку нови производи. Линијата е освежена со нова маскара со зацврстувачки серум и нов лукузен кармин за брилијантен сјај, а некои од производите се во комплетно нови, компактни пакувања.

А, што вели Каролина за линијата LUXE?

„На подарок добив тилта од шминките LUXE уште преу ја ја започнам соработката со AVON и навистина се оудушев од квалитетот и трајноста на боите, ја сдилаа неизоставен дел од мојот „мекај“ ритуал. Особено ми се допааат бесочните нијанси кои најмногу ги користам која сама се шминкам и тврдам дека овие тилти сдојат рамо до рамо со брендовите за професионална шминка.“



Сигурно сте се запрашале која е тајната на беспрекорниот изглед на Каролина Гочева. Како ја негува својата кожа, каква шминка користи, кои се нејзините секојдневни ритуали, на што се должи нејзиниот совршен, блескав изглед и многу повеќе! Откријте што се крие зад нејзината убавина!

Karolina



Камена пудра LUXE

за бестежинска, хидратна и лукузно беспрекорна шминка

Каролина: „Признавам, никога не сум била љубител на камена туура, иако сум свесна дека таа некогаш е неопходна, особено при телевизиски појавувања. Но, то искуството со туурата од линијата на LUXE, ситте предрасуди ми тајна во вода. Конечно трајнојов леа на туура која ја дава посакуваното мато филм, а тиритоа не ја чувствуваш тешко на лицето.“

Кармин за брилијантен сјај LUXE

Со дисери кои ја рефлектираат светлината за блескава боја и сјај

Каролина: „Карминот и сјајот за устни се моите најмили и тарчии од шминката и дури ја не нанесам никаква друга шминка, ишто преку цен и често се случува, задолжително имам кармин или сјај за устни. Во новиот кармин за брилијантен сјај на LUXE то трајнојов совршеното сјај за мене бидејќи истовремено ми овозможува и полна боја, но и неверојатен сјај.“



Маскара за гламурозни трепки LUXE

Со ексклузивен зацврстувачки серум кој спречува паѓање на трепките

Каролина: „Маскаратта за мене е неизбежна, особено за вечерни прилики. Моите природни трепки не се многу густы, но ефективној кој ја дава оваа маскара е навистина неверојатен.“

За крај би сакала ја тиритрам дека најважно е нешто со кое ме освои шминката LUXE е нејзината трајност, а истовремено е многу леа и без проблем можам да ја носам во тешкотии на целото ден. Се уверив зошто скапоцените состојки кои ги содржи оваа линија не се случуваат и како навистина пријатносуваат за беспрекорна, лукузна и професионална мекај“

